



Записник од продолжението на втората седница на
Националната канцеларија за бродбенд компетентност
(НКБК)

Место на одржување	Канцеларија на Секторот за комуникации		
Датум	20.12.2019 година	Време	11:00 – 13:00 часот
Бр. на седница	Продолжение на втората седница		
Состанокот го води	Димитар Буковалов, претседател на НКБК		
Учесници	Поканети: 1. Димитар Буковалов – претседател на НКБК 2. Анастас Мишев – зам.претседател 3. Боро Јакимовски – член на НКБК 4. Сашко Мукаетов – член на НКБК 5. Зоран Дервишов – член на НКБК 6. Славица Настеска – член на НКБК 7. Имер Далипи – член на НКБК	Присутни: 1. Димитар Буковалов- претседател 2. Анастас Мишев – зам.претседател 3. Боро Јакимовски – член на НКБК 4. Сашко Мукаетов – член на НКБК 5. Зоран Дервишов – член на НКБК 6. Славица Настеска – член на НКБК	
Други поканети на состанокот		Николче Мицкоски - надворешен експерт	
Логистичка поддршка	Владимир Соколов, МИОА Мишко Талески, МИОА		

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на предлог записникот од третата седница одржа на 11.12.2019 година;
2. Известување за барањето на Имер Далипи за негово разрешување како член на НКБК
3. Дискусија за документот „Индекс на дигитална економија и општество – методологија,,
4. Дискусија за поимникот на термини од ИКТ технологијата

БЕЛЕШКИ

Продолжението на втората седница го отвори претседателот на НКБК, Димитар Буковалов, кој утврди дека се присутни мнозинството членови на НКБК, со што телото може полноважно да одлучува.

За првата точка од дневниот ред,

Во однос на првата точка, членовите на НКБК без забелешки и приговори го усвоија записникот од продолжението на втората седница, одржана на 11.12.2019 година.

За втората точка

Претседателот на НКБК, Димитар Буковалов, ги информира присутните дека членот Имер Далипи, електронски доставил известување со кој бара од министерот за информатичко општество и администрација да биде разрешен како независен експерт – член во Националната канцеларија за бродбенд компетентност. Согласно член 9 од Деловникот на НКБК, претседателот за истото веќе електронски го известил министерот.

За третата точка

По однос на дискусијата за предлог методологијата/извештај за DESI, подготвени од страна на Славица Настеска, членовите констатираа дека НКБК има законска надлежност само да врши споредбена анализа/извештај за развојот на бродбендот во државата во однос на развој на бродбенд пазарот во Европската Унија, согласно со DESI, со цел да се утврди дали земјата се приближува или оддалечува од европските вредности.

Агенцијата за електронски комуникации е единствена законски надлежна институција во државата да собира податоци од операторите за развојот на пазарот и надлежна редовно истите да ги објавува во своите Извештаи за развојот на пазарот.

Имајќи го предвид претходното, Агенцијата треба своите извештаи за развој на пазарот да ги подготвува/усогласи со DESI извештаите на ЕУ, односно со димензијата “Конективност”. Во таа насока, НКБК ќе одржи состанок со АЕК.

Славица Настеска како изготвувач на документите потенцира дека потребни се многу податоци, параметри и индикатори за потребите на подготовката на комплетниот DESI извештај за државата, а меѓу приоритетните прашања е и тоа кои други институции ќе ги прибираат и анализираат податоците за останатите 4 димензии на DESI (Човечки капитал, Користење на интернет, Интеграција на дигитална технологија и Дигитални јавни услуги).

Заклучок :

Членовите на НКБК едногласно одлучија по усвојувањето на предлог методологијата/извештај за DESI истите да бидат доставени до министерот за информатичко општество и администрација и до Агенцијата за електронски комуникации.

За четвртата точка

Во врска со точката од дневниот ред која се однесува на поимникот на термини од ИКТ технологијата, на седницата учество зеде надворешниот соработник, Николче Мицкоски, како експерт од соодветната област. Тој констатира дека постоењето и користењето на поимникот на зборови од ИКТ технологијата е од исклучителна важност за правилно користење на македонските поими за определени термини од англиското говорно подрачје. Како што појасни Мицкоски, целта е да се избегне буквален превод на термините од англиски на македонски јазик, кој би бил разбирлив само за потесен круг луѓе, туку истите да бидат соодветно преведени и прилагодени на македонскиот јазик. Целта е таа терминологија доследно, официјално и унифицирано да се користи во сите институции, како и образовни установи.


Претседателот на НКБК, Буковалов, ги информираше присутните дека на веб страната на НКБК веќе е поставен поимникот за Единствен дигитален пазар на ЕУ, во кој се објаснети најважните релевантни поими. Николче Мицкоски, се заложи мислењата, предлозите и одлуките кои произлегуваат од работата на телото термилошки да ги прилагоди со ИТ поимите на стандардизираниот македонски јазик.

Заклучок :

Членовите на НКБК одлучија на наредната седница да бидат поканети претставници на АЕК и Меѓуресорската работна група за Анализа за постојната состојба на оптичката инфраструктура изградена со јавни средства и можно нејзино користење за изградба и развој на Националната транспортна оптичка мрежа, со цел да известат за досегашните активности и постигнатите резултати.

Записникот го водеше

Владимир Соколов



Претседател на НКБК

Димитар Буковалов

